Упатство за инсталација на update за JAVA

Постапка 1. Update на Java преку Java Control Pannel

Отворете Windows Menu (Start) \rightarrow Control Panel \rightarrow Java

trol Panel Items 🕨	- 4 Search Control Panel
	View by: Small icons 🔻
👼 Administrative Tools	📑 AutoPlay
🏘 BitLocker Drive Encryption	Color Management
🏟 Cryptographic Tokens	\mu Date and Time
📑 Desktop Gadgets	🚔 Device Manager
🖳 Display	Ease of Access Center
F Folder Options	🗽 Fonts
🝓 HomeGroup	🚨 Indexing Options
🕌 Java	i Keyboard
Mail	Mouse
🔜 Notification Area Icons	Performance Information and Tools
📰 Phone and Modem	Power Options
🌮 Recovery	🔗 Region and Language
튨 Software Updates	🛋 Sound
🔞 Sync Center	1 System
📧 Troubleshooting	🍇 User Accounts
🕍 Windows Defender	🔗 Windows Firewall
	trol Panel Items ► Carlow Constructions Carlow BitLocker Drive Encryption Cryptographic Tokens Cryptographic Tokens Constructions Cons

Во случај кога корисничкиот интерфејс на Control Panel е како на следнава слика, прво се одбира Programs, па потоа Java



Следно



Ќе се отвори Java Consola како на сликата, одберете Update \rightarrow Update now \rightarrow Install



Со ова ќе започне инсталација на Java.

Постапка 2. Инсталација на најнова верзија на Java

Отворете Windows Menu (Start) → Control Panel → Java



Во случај кога корисничкиот интерфејс на Control Panel е како на следнава слика, прво се одбира Programs, па потоа Programs and Features



Селектирајте ја старата верзија на Јава и кликнете на Uninstall

		<u> </u>	
Control Panel	Programs Programs and Features	Search Programs and Features	s 🔎
Control Panel Home View installed updates 🚱 Turn Windows features on or	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change, or Repair.		
off	Organize 🔻 Uninstall	=	- 🕡
Install a program from the network	Name	Publisher	Installed (^
	Soxit Cloud	Foxit Corporation	04.06.201
	🚾 Foxit Reader	Foxit Corporation	04.06.201
	E FXClient	PEXIM	04.06.201
	E FXClient OB	PEXIM OB	04.06.201 ≡
	FxFileTransferNLB	AssecoSEE	09.07.201
	E FxFileTransferOB	AssecoSEE	08.07.201
	📅 HTC Driver Installer	HTC Corporation	05.09.201
	DGu 800 PKCS#11 libraries v1.2	Gemalto	15.09.201
	🕌 Java 7 Update 60	Oracle	09.06.201
L	WICTOSOTT .IVE I Framework 4 Cilent Profile	Microsoft Corporation	08.07.201
	5 Microsoft .NET Framework 4 Extended	Microsoft Corporation	11.07.201
	NACHARAN AND TRANSPORT AND A MARKET TRANSPORT	Minned Committee	11 07 201

Последената верзија на Јаvа ќе ја симнете и инсталирате од:

http://java.com/en/